

22710

ПАСКАЛ ГИЛЕВСКИ:

# »ТОЛКУВАЊЕТО НА УМЕТНОСТА«

- ОВА ПРВО ДЕЛО ОД ВАКОВ ВИД ВО НАШАТА СОВРЕМЕНА ЛИКОВНА ЕСТЕТИКА ГО ОБЈАВУВА „МАКЕДОНСКА КНИГА“

Во издание на „Македонска книга“ деновиве ќе излезе од печат книгата на Паскал Гилевски „Толкувањето на уметноста“, прва од овој вид во современата македонска ликовна естетика. Книгата има 40 ессе и расправи за проблемите на ликовната уметност во Македонија во последните 30 години.

■ По тој повод Културната редакција на Ганџуг, од својот скопски дописник М. Зарик, емитуваше подолг приказ за книгата на П. Гилевски (ликовен критичар на нашиот весник) и разговор со него.

Македонските сликари, скулптори, графичари и творци на други ликовни дела не само што држат чекор со актуелните настани во југословенскиот ликовец живот, туку воспоставуваат духовна и визуелна врска со националните традиции на средновековното сликарство, со фолклорот и историјата на својот народ, богати со настани и легенди. На тој начин македонските ликовни уметници се автентични и во правците на кои им припаѓаат вградуваат свои национални елементи.

Во изминатите триесет години ликовната уметност во Македонија доживеа голема афирмација. Голем број млади се определја за оваа уметност. Почетоците беа скромни: пред војната малку имаше сликари Македонци — Димитар Пандилов, Никола Мартиноски, Лазар Личеноски, Љубомир Белогаски, Томо Владомирски, Василие Поповиќ — Џиџо, Вангел Коцман.

## НЕ САМО ВО СКОПЈЕ

Последниве неколку години ликовниот живот е составен дел од животот во градовите во внатрешноста на Републиката, а не само во Скопје. Во Прилеп и Струмица веќе се афирмираат ликовните колонии, успешна е работата на Галеријата на југословенската графика во Битола, на Мермерниот симпозиум на скулптури во Прилеп и на Колонијата на керамичарите во Ресен.

Во главниот град на СР Македонија создава поголем број уметници, познати широкум земјата. Во подем се и два нови, до неодамна малку застапени, ликовни вида: **таписерија** и **цртеж**. На тој план уметниците ги користат богатите мотиви на македонските везови и фолклорот, но истовремено се повеќе покажуваат афинитет и кон европската таписерија.

## ПЛАСМАНОТ НА УМЕТНИЧКИТЕ ТВОРБИ

Еден од битите проблеми за натамошниот развој на ликовната уметност во Македонија е прашањето на пласманот на уметничките творби. Интересирањето за овие дела е големо. Некакви чекори веќе се направени, забележува Паскал Гилевски, но тоа сè уште не е доволно.

■ На Македонија ѝ е потребна барем една **ликовна продажна галерија**, затоа што уметниците не можат сами себе да си бидат мештачи. Со тој промет, по замислата на Гилевски, би требало да се организира некоја организација на здружен труд, специјализирана за промет со уметнички дела. Таа треба да биде организирана така да ги афирмира уметничките и естетските вредности и да влијае врз творештвото и врз вкусот на работните луѓе. Истовремено тоа би било и најдобро средство во борбата против кичот.

ВЕЧЕР, 23. I. 1976г.

страница 9